



# Јогурт и Розово масло

РЕГЕНЕРИРАЧКИТЕ СВОЈСТВА НА РОЗОВИОТ КОНКРЕТ И ХИДРИРАЧКИТЕ СВОЈСТВА НА ЈОГУРТОТ ЈА ПРАВАТ СЕРИЈАТА ПОГОДНА ЗА ПОСЛЕ СОНЧАЊЕ!

Козметичката колекција јогурт и розово масло е комбинација од најпознатите бугарски продукти во светот- јогуртот и маслодајната роза, со цел да се зајакне нивното благотворно влијание врз човечкиот организам. Концентратот од јогурт има одличен ефект при што ја хидрира, омекнува и измазнува сувата и проблематична кожа, благодарение на високата содржина на липиди, протеини, минерали и витамини. Кожата станува мазна и еластична, хидрирана во длабочина и ја враќа својата сатенска мекост. Розовото масло делува тонизирачки, регенеративно, антиинфламаторно, антибактериско, а делува и како афродизијак. Маслото во комбинација со неговите нежни тонизирачки и смирувачки својства, го прави соодветно за остарена, сува и чувствителна, зацрвенета и воспалена кожа.

## Производи

6475



### Лосион за тело

Ја омекнува кожата и ја штити од воспаленија. Концентратот од јогурт, розовото масло и розовата вода од Rosa Damascena ја регенерираат и хидратираат кожата.

6296



### Путер крем за тело Јогурт и Розово масло

Путер кремот за тело јогурт и розово масло е збогатен со природна розова вода, розово масло од Rosa Damascena и со концентрат од јогурт за нежна, хидрирана и исклучително мека кожа.

6422



### Крем за раце Јогурт и Розово масло

Кремот за раце ја омекнува кожата и ја штити од воспаленија. Концентратот од јогурт, розовото масло и розовата вода од rosa damascena ја регенерираат и хидратираат кожата.

Употреба: нанесете врз измиени и суви раце и масирајте до потполно впивање.

5995



### Шеќерен ексфолијант за тело Јогурт и Розово масло

Возбудлива комбинација од природни шеќерни кристали, природни растителни масла и нежна пена со мирис на бугарската маслодајна роза. Концентратот од јогурт и концентратот од rosa damascena ја регенерираат и хидратираат кожата. Маслата од кајсија, бадем и семки од грозје ја негуваат и омекнуваат во длабочина. Шеќерните кристали нежно ги отстрануваат мртвите клетки од површината на кожата и го стимулираат нејзиното дишење.

Употреба: се нанесува врз мокра кожа на телото со масажни движења до растворање на кристалите, по што се исплакнува обилно со вода.

БЕЗ КОНЗЕРВАНСИ

6127



### Шампон за коса и тело Јогурт и Розово масло

Шампонот јогурт и розово масло дава неверојатно чувство на свежина и чистота. Розовата вода и концентратот од јогурт ја регенерираат и хидратираат кожата. Нежниот мирис на роза дамасцена го претвора туширањето во уникатно искуство со смирувачки и балансирачки ефект.

Употреба: Нанесете врз мокра коса и тело со лесни масажни движења, потоа исплакнете со вода.